



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Бр. 04-150/27
___..2021 год.

21. 01. 2021
Скопје

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (Сл. весник на РМ бр. 58/2000, 44/2002, 82/08, 167/10 и 51/11) и Службен весник на РСМ бр.96/2019 и 110/2019), член 23 став 4 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/05, 106/08, 161/08,114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16, 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.110/19 и 267/20) и член 22 став 1 алинеја 2 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/18, 198/18 и 143/19), а во врска со Правилникот за систематизација на работни места во Министерство за животна средина и просторно планирање, Државниот секретар донесе:

ОДЛУКА

за избор на (1) извршител за работно место по објавен оглас бр.1/2021 за работното место бр.4 на определено време

1. За извршител на работите за работно место Помлад соработник за подготовка на проектни предлози и проектни низи, Сектор за одржлив развој и инвестиции на определено време, јавен оглас бр.1/2021, објавен во дневните весници „Слободен Печат“ и „Лајм“ на 12.01.2021 година, се избира кандидатот **Валон Имери**.
2. Именуваниот ќе се вработи на работно место од точката 1 по завршување на постапката за избор и конечност на одлуката, а врз основа на договор за вработување на Помлад соработник за подготовка на проектни предлози и проектни низи, Сектор за одржлив развој и инвестиции на определено време.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Образложение

Комисија за спроведување на јавен оглас бр.1/2021 во Министерство за животна средина и просторно планирање, формирана со Решение бр. 04-150/18 од 15.01.2021 година, врз основа на записник од работата на комисијата за спроведување на јавен оглас констатира дека на јавниот оглас за вработување на работно место Помлад соработник за подготовка на проектни предлози и проектни низи, Сектор за одржлив развој и инвестиции на определено време, се пријавил само кандидатот **Валон Имери** кој ги исполнува условите од наведеното работно место.

Со оглед на тоа што именуваниот ги исполнува предвидените услови утврдени во јавниот оглас истиот може да заснова работен однос на определено време на горе наведеното работно место.

Државен секретар

Каја Шукова



